

Вториот том на оваа значајна публикација ги крунисува напорите на Секцијата за библиографија при Институтот за национална историја во Скопје за достоинствено презентирање на четвртвековните достигнувања на современата македонска историографија пред светската научна мисла.

И овој том, како и првиот, е колективен труд, подготвен од Секцијата за библиографија при ИНИ, Скопје во состав: Марија Јовановиќ, Вера Вангели, Иванка Анастасова, Дивна Симиќ, Масар Кодра и Џелал Туна. Редактор на вториот том е Марија Јовановиќ.

Овој том се надоврзува на првиот со тоа што во него е опфатен научниот опус на авторите чии имиња се дадени во алфаветарен ред почнувајќи со „Л“ и завршувајќи со „Ж“. Притоа, се предадени 2.110 библиографски единици на близу 500 автори. Во нив се опфатени публикации кои излегле како посебни книги, брошури и слично, или како статии, прилози, расправи, рецензии, прикази и др. објавени во разни списанија и зборници во СРМ во споменатиот период. Во наведените публикации се третираат проблеми од политичката, стопанската и културната историја на македонскиот народ, како и од историјата на народностите кои живеат на територијата на СРМ.

Како и во првиот том така и во вториот насловот на секоја библиографска единица е предаден на француски јазик додека оригиналниот наслов е ставен во заграда. Притоа, библиографските единици се пропратени со кратки резимеа на француски јазик.

На крајот од вториот том, покрај регистрот на имињата на наведените автори и редактори во публикацијата, предаден е хронолошки и тематски регистер за двата тома. Во првиот дел од овој мошне корисен регистер хронолошки се класирани бројките на библиографските единици презентирани во двата тома. Притоа, се опфатени следниве периоди: I. времето на првобитното и робовладетелското општество; II. Средниот век; III. периодот на турската доминација во Македонија; IV. XIX-в и првата деценија на XX-в — до Балканските војни; V. Балканските и Првата светска војна; VI. периодот меѓу двете светски војни; VII. периодот на НОБ и Револуцијата во Македонија; и VIII. периодот по Втората светска војна. Освен тоа, посебно се групирани (IX.) трудовите во кои се опфатени повеќе периоди. Вториот дел на општиот регистер е тематски. Притоа е извршена тематска распределба на: I. библиографии; II. помошни историски науки; III. научни собири (симпозиуми, конгреси и сл.); IV. In memoriam; и V. разно.

Фактот што во двата тома на „Историографијата...“ се опфатени 3.633 библиографски единици на преку 850 автори — евидентно говори за релевантноста на оваа публикација. Покрај тоа што е мошне корисен прирачник за научните кругови кај нас и во странство, „Историографијата...“ е и регистратор на растежот на современата македонска историографска мисла.

Д. Д.